



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

**Службен гласник бр. 18 а /2022
30.09.2022 година**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22), Градоначалникот на општина Неготино донесе

З А К Л У Ч О К

**за објавување на Решение за исправање на техничка грешка во Одлука за
поширување на средства на Буџетот на општина Неготино**

Се објавува Одлука за исправање на техничка грешка во Одлука за
поширување на средства на Буџетот на општина Неготино бр. 08-790/11 од
29.09.2022 година.

**Бр.09- 732/1-1
30.09.2022 година**

**ГРАДОНАЧАЛНИК
Општина Неготино
Горан Стојанов с.р**

Општина Неготино врз основа на член 97 од Законот за општата управна постапка (, Сл.весник на РМ,, бр.124/15 и 65/18), донесува

РЕШЕНИЕ

За исправање на техничка грешка во Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Неготино

СЕ ВРШИ исправка на техничка грешка во **Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Неготино** бр. 08-709/11 од 29.09.2022 година .

Во диспозитивот на одлуката во член 1 став 1 во програмата В10 – детска градинка се брише потпрограмата ВА0 капитални расходи за детски градинки и расходните конта 480 160- Купување на опрема за греење и климатизација и 480150 – Купување на кујнска опрема се додаваат во програмата В10 – детска градинка .

Образложение

При изготвувањето на **Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Неготино** бр. 08-709/11 од 29.09.2022 година поради техничка грешка , во диспозитивот расходните конта 480 160- Купување на опрема за греење и климатизација и 480150 – Купување на кујнска опрема по грешка се ставени во

потпрограмата ВА0 капитални расходи за детски градинки, наместо во програмата В10 – детска градинка.

Со оглед на тоа што се работи за техничка грешка при изготвувањето на решението, согласно член 97 од Законот за општата управна постапка се донесе решение како во диспозитивот.

08-709/11
29.09.2022 година

Совет на Општина Неготино

**Претседател
Роза Јаневска**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 18 а /2022

1. Заклучок за објавување на Одлука за исправање на техничка грешка во **Одлука за поширување на средства на Буџетот на општина Неготино бр. 08-790/11 од 29.09.2022 година.**
2. Одлука за исправање на техничка грешка во **Одлука за поширување на средства на Буџетот на општина Неготино бр. 08-790/11 од 29.09.2022 година**